



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

Среда, 28 јануари 1959
Скопје
Број 2 Година XV

Претплатата за 1959 год. изнесува
1.500 дин. Овој број чини 20 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—693.

3.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО- НИЈА ЗА 1959 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Општествениот план на Народна Република Македонија за 1959 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 29 декември 1958 година.

У бр. 13

29 декември 1958 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА 1959 ГОДИНА

ДЕЛ ПРВИ

Глава I

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОПШТЕ- СТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА

Врз база на основните политичко-економски цели поставени со Општествениот план за стопанскиот развој на ФНРЈ и Народна Република Македонија во периодот од 1957 до 1961 година, како и остварениот стопански развој во текот на 1957 и 1958 година, а што се гледа во:

зголемената стопанска активност во сите дејности, а особено во порастот на индустриското производство и создадените материјални и општествени услови за брз пораст на земјоделското производство;

зголемените инвестициони вложувања, особено во стопанството;

создадените материјални и општи услови за побрзо подигање продуктивноста на трудот;

порастот на личната потрошувачка во изминатите две години;

постојаното усовршување на стопанскиот систем и методите за организацијата и функционирањето на стопанството.

Општествениот план за 1959 година ги поставува следните основни задачи:

1. Да се зголеми производството и инвестиционата дејност, со цел да се обезбеди остварувањето на насоките и задачите на Општествениот план за стопанскиот развој во периодот од 1957 до 1961 година. Особено е нужно да се оствари зголемување на земјоделското производство;

2. Да се оствари зголемување на продуктивноста на трудот во сите стопански дејности со подобро користење на капацитетите, овладување во технолошките процеси, подобрување на организацијата и методите на работа во стопанските организации воопшто, зголемување на квалификациите на трудбениците и натамошно подобрување системот на наградување;

3. Да се продолжи изградбата на започнатите објекти и да се прошири фронтот на инвестиционата изградба со започнување на објектите предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој во периодот 1957—1961 година, како и да се продолжи со реконструкциите во постојните стопански организации;

4. Да се обезбеди понатамошен пораст на реалната лична потрошувачка во согласност со зголемувањето на производството и продуктивноста на трудот. За обезбедување на оваа цел потребно е да се посвети и одделна грижа за снабдување на населението со земјоделски производи, особено во поголемите центри;

5. Поефикасно и порационално да се користат расположивите инвестициони средства на стопанските организации, за што е потребно пошироко обединување на тие средства, а за заеднички вложувања според насоките на Перспективниот план;

6. Да се продолжи и понатаму со вложувањата за побрз развој на заостанатите околини.

ДЕЛ ВТОРИ

Глава II

ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛЕН ДОХОД

1. Врз база на достигнатиот ниво на производството во 1958 година и создадените материјални и општествено-политички услови, како и набележаните економско-политички задачи за понатамошен развој во 1959 година, предвидено е да се достиг-

не следниот пораст на општествениот бруто производ и националниот доход:

	Во милиони динари				
	Во тековните цени				
	1958		1959		
	1957	1958	1959	1957	1958
1. Општествен бруто производ*)	176.093	180.712	206.111	102,6	114,1
2. Национален доход**)	92.805	92.076	104.832	99,2	113,9

Просечниот годишен пораст во првите три години од петгодишниот период на општествениот бруто производ изнесува 8,7%, а на националниот доход 7,5%. Достигнатиот просечен годишен пораст на општествениот бруто производ и националниот доход е испод предвидениот со Општествениот план за стопанскиот развој за 1957—1961 година.

2. Националниот доход во 1959 година расте побрзо од населението и порастот на еден жител изнесува околу 11%.

3. Порастот на општествениот бруто производ по одделни стопански дејности е како што следува:

	Во милиони динари			Индекс	
	1957	1958	1959	58/57	59/58
Вкупно	176.093	180.712	206.111	102,6	114,1
Индустрија	60.933	70.500	79.173	125,7	112,3
Земјоделство	66.083	55.871	68.617	84,5	122,9
Шумарство	756	850	793	112,4	93,3
Градежништво	14.326	16.110	17.209	112,5	106,8
Сообраќај	10.107	11.346	12.643	112,3	111,4
Трговија	11.563	12.677	13.275	109,6	104,7
Угостителство	1.001	1.128	1.193	112,7	105,8
Занаетчиство	11.324	12.230	13.208	108,0	108,0

Вакви движења на општествениот бруто производ обезбедува остварувањето на набележените економско-политички задачи во овој план.

Глава III ИНВЕСТИЦИИ

1. Во рамките на предвидената инвестициона политика за периодот 1957—1961 година, во 1959 година се предвидува понатамошно зголемување на инвестиционите вложувања.

Во согласност со ова, инвестиционите вложувања се насочени кон довршување и понатамошна изградба на започнатите објекти, како и започнување на нови објекти.

Вкупните бруто инвестициони вложувања во основните фондови во 1959 година се цени дека ќе изнесуваат 36,0 милијарди динари, што е околу 16% повеќе од оценетите во 1958 година.

Инвестиционите нето вложувања во основните фондови се смета дека ќе изнесуваат 33,80 милијарди динари, што за околу 18,0% е повеќе од ние во 1958 година.

Инвестиционите вложувања во претходните две години и предвидениот обем за 1959 година претставуваат 55,3% од предвидените инвестиции за периодот 1957—1961 година.

*) Без данок на промет на тутунот што се извезува.

**) По тековни цени.

2. Врз база на извршените подготвителни работи во текот на 1958 година и минатите години, во 1959 година постојат поволни услови за поголемо користење и реализирање на поголемените инвестициони средства.

3. Бруто инвестиционите вложувања во основните фондови во стопанството за 1959 година се оценува дека ќе изнесуваат 30,0 милијарди динари, што е за околу 19% повеќе од вложувањата во 1958 година.

Нето инвестиционите вложувања се оценуваат на 27,1 милијарди динари, или за околу 21,0% повеќе од оценетите во 1958 година.

4. Во согласност со основните насоки на инвестиционата политика во Општествениот план за стопанскиот развој за 1957—1961 година, бруто инвестиционите вложувања во основните фондови во стопанството по области се предвидуваат:

	Во милијарди динари		
	1958	1959	Индекс
Вкупно	25,2	30,0	119,0
Индустрија и рударство	11,5	13,5	117,3
Земјоделство со водостоп.	6,0	8,2	136,7
Шумарство	0,6	0,6	100,0
Градежништво	1,0	0,8	80,0
Сообраќај	4,5	5,1	113,3
Трговија и угостителство	1,2	1,4	113,7
Занаетчиство	0,4	0,4	100,0

Инвестиционите вложувања предвидени во 1959 година за одделни стопански области првенствено треба да се користат во следните намени:

Во областа на индустријата и рударството со средствата што се имаат на располагање треба да се овозможи довршување на објектите започнати во претходните години, како и позасилено инвестирање за изградба на новите објекти предвидени со Општествениот план за развојот на стопанството на Народна Република Македонија за 1957—1961 година.

Освен тоа да се продолжат реконструкциите во постојните претпријатија, а особено во металната, неметалната, електро-индустријата, хемиската, градежната индустрија и електричната мрежа во градовите.

Во земјоделството за продолжување градбата на започнатите приоритетни мелиоративни објекти и други мелиорации, за набавка на механизација, набавка на високопродуктивни крави, продолжување со подигањето на овошни градини и лозја и реконструкција на подигнатите лозја, изградба на винарски визби и други објекти за преработка во земјоделските стопанства и задруги, изградба на топли леи за производство на ран зеленчук, уредување на порите, првенствено во подрачјата на приоритетните мелиоративни објекти и друго.

Во шумарството првенствено за изградба на шумски комуникации во неотворените и недоотворените шумски комплекси, проширување обемот на работите, во пошумувањето и јакнењето активниот дел на шумскиот фонд.

Во градежништвото за натамошно зголемување на механо-опременоста во градежните претпријатија.

Во сообраќајот за понатамошна изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа, а особено за изградба на магистрални и приклучни патишта, обнова, модернизација и проширување на основните сообраќајни капацитети во другите гранки на сообраќајот.

Во трговијата, угостителството и туризмот првенствено за довршување на започнатите, реконструкција на постојните и изградба на нови складишта за сместување на земјоделски производи, за проширување и модернизирање на продавачкиот простор, за реконструкција и модернизација на угостителските капацитети, за техничко опремување во трговијата и угостителството и друго.

Во занаетчиството за подобрување на техничката опременост на постојните услужни занаетчишки претпријатија, и отворање нови услужни работилници и сервиси.

5. Од предвидените вкупни нето вложувања на нестопанските инвестиции отпаѓа 17,9%.

Со предвидените инвестициони вложувања за 1959 година остварените нестопански инвестиции во периодот 1957—1959 година изнесуваат околу 56,0% од предвидените вложувања за периодот 1957—1961 година. Динамиката и темпото на извршувањето на инвестиционите вложувања во културно-социјалната дејност заостануваат.

	Во милијарди динари		
	1957—1961	1957—1959	Индекс
Вкупно:	30,5	17,1	56,0
Станбено-комунална дејност	17,5	11,7	66,9
Културно-социјална дејност	11,7	4,0	34,2
Дејност на држ. органи	1,3	1,4	107,5

Остварената динамика на инвестициите во културно-социјалната дејност укажува на потребата од зголемување на инвестициите во оваа област во 1959 и наредните години.

6. За забрзување на стопанскиот развој на Народна Република Македонија во Сојузниот општествен план за 1959 година се предвидуваат 18 милијарди динари гарантирани инвестиции. Овие средства претставуваат 66,5% од нето инвестиционите вложувања во стопанството во 1959 година.

Остварените гарантирани инвестиции во првите две години и предвидените за 1959 година претставуваат 44,0% во однос на предвидените за периодот 1957—1961 година.

Во 1959 година се предвидува следната расподелба на гарантираните инвестиции по области:

	Во милијарди динари		
	1958	1959	Индекс
Вкупно:	11,8	18,0	152
Индустрија и рударство	8,4	11,0	131
Земјоделство со водостопанство	1,1	3,7	336
Шумарство	0,4	0,4	100
Сообраќај	1,7	2,5	147
Трговија и угостителство	0,2	0,4	200

7. Вложувањата во обртни фондови во 1959 година се оценуваат на околу 2,8 милијарди динари. Овие вложувања се на нивото од вложувањата од 1958 година.

8. За остварување на предвидените задачи треба да се обрне поголемо внимание за штедењето и правилното користење на расположивите инвестициони средства. Инвеститорите, проектантите, изведувачите на градежните работи и производителите на опрема, треба да создаваат поцврсти меѓусебни обврски во поглед на цените и роковите, за да се активизираат инвестиционите вложувања во што покусо време и во рамките на средствата предвидени со планот.

Глава IV

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД

I. — Лична потрошувачка

1. Во склад со предвиденото зголемување на стопанската активност во 1959 година личната потрошувачка треба да се зголеми за 4,8% односно 2,1% по жител.

2. Порастот на личната потрошувачка во 1959 година е заснован врз мерките предвидени со Сојузниот општествен план за зголемување на индустриското и земјоделското производство, увозот на потрошна индустриска стока и основни прехранбени производи, сообразувањето извозот на овие производи со потребите за внатрешната потрошувачка, потоа предвидувањата на овој план за зголемување на стопанската активност и продуктивноста на трудот, подобрување квалификационата структура на запослените и унапредување на интензификација на земјоделското производство.

3. За обезбедување порастот на реалната лична потрошувачка, покрај тоа, потребно е народните одбори да ги преземат и следните мерки:

за подобро снабдување на градовите со земјоделски производи, потребно е унапредување и проширување на капацитетите за производство на производи за широка потрошувачка, за услуги на граѓаните, како и проширување на капацитетите за масовна исхрана;

За оваа цел народните одбори треба повеќе да ги ангажираат средствата на локалните инвестициони фондови;

да обезбедат контрола над формирањето на малопродажните цени на земјоделските производи, услугите и ефикасно да го спречуваат нивното неоправдано покачување;

да ја усогласуваат политиката на локалните такси и даноци со стабилноста на цените и потребата од побрзо зголемување на реалните плати на запослените.

II. — Општествен стандард

1. Во 1959 година општествените инвестиции во објекти од општествен стандард се ценат на околу 5,5 милијарди динари, што е 3,8% над остварениот ниво во 1958 година.

2. Општествените инвестиции во станбено-комуналната изградба се ценат дека ќе изнесуваат околу 4,1 милијарди динари.

Во политиката за станбено-комуналната изградба нужно е да се продолжи со спроведувањето во живот на мерките за рационална и ефтина станбена изградба, како и унапредување на градежништвото и занаетчиството. Покрај тоа потребно е да

се оди кон побрзо решавање на важните комунални проблеми, а особено развитокот на сервиси за домаќинства, детски установи и друго. За оваа цел нужно е посилено мобилизирање на средствата на народните одбори, стопанските организации и другите установи и граѓаните.

3. Во 1959 година нужно е да се зголемат општествените вложувања во школото и здравствено-превентивните установи. За таа цел потребно е пошироко да се користат и средствата на фондовите за станбена изградба, локалните инвестициони фондови, како и фондовите на стопанските организации.

Глава V

БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА

1. Вкупните буџетски расходи во 1959 година се предвидува дека ќе изнесуваат:

	Во милиони динари		
	1958*)	1959	1958
Буџетски расходи	15.801	17.858	113

2. Вкупните буџетски расходи се зголемуваат за 13 со што се обезбедува покривање на наголемените лични примања, редовните унапредувања, како и извесно проширување.

3. Основната ориентација во буџетската потрошувачка за 1959 година треба да биде јакнењето на службите на општествениот стандард за сметка на другите расходи. Покрај тоа се налага да се спроведува политика на штедење за личните и материјалните расходи на сите буџети, како и успорување на ширењето на административните служби.

Глава VI

ПАЗАР И ЦЕНИ

1. Предвиденото зголемување на производството во 1959 година треба да овозможи остварување и одржување стабилни односи на пазарот. Остварувањето на предвидената стабилизација во голема мера, ќе зависи и од мерките што се преземаат во оваа област со Сојузниот општествен план, од правилната и рамномерната динамика на трошењето на буџетските и инвестиционите средства и од развитокот на личната потрошувачка, во согласност со подигањето на продуктивноста на трудот.

2. Народните одбори треба да му посветат одделна грижа на подобрувањето на снабдувањето на населението со земјоделски производи со преземање на правовремени производни организациони мерки, како и инвестиционите вложувања, сообразно со потребите и средствата со кои се располага.

Во таа смисла потребно е да се организира производството на земјоделски производи во земјоделските и други стопанства и економии, за редовно снабдување на градските центри.

Со контрахирањето треба да се обезбеди доволно рамномерно снабдување со нужните земјоделски производи.

*) Во цената на буџетските расходи во 1958 година вклучени се и инвестициите од фондовите за школото, за споредба.

Нужно е постојаната трговска мрежа на мало да се прошири и технички да се опреми.

Дел од средствата на локалните инвестициони фондови треба да се насочат кон изградба на магацински простор, пазаришта, транспортни средства, отворање нови продавници и создавање на локални резерви, со доделување на нужните кредити.

Глава VII

КАДРИ, ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ

1. Достигнатиот степен на стопанскиот развиток, постојаната состојба и нараснатите потреби, налагаат да се преземат итни мерки за забрзано издигање на стручните кадри.

За таа цел нужно е зголемување на средствата за редовно школување на младината, преземање мерки за навремено завршување на школувањето, усовршување и дополнително образование на запослените.

Покрај тоа, нужно е да се преземат мерки за побрзо создавање и оквалификување на работната сила по пат на курсеви, измена на искуства со други стопански организации, специјализации и други погодни форми.

Средствата на фондовите за кадри треба да бидат насочени кон опремување на постојните и подигање на такви нови училишта за какви што кадри има најголем недостиг. Рационалното користење на овие средства е услов за извршување на овие задачи.

2. Во 1959 година се предвидува зголемување на сботот на запосленоста за околу 6.000 лица во социјалистичкиот сектор на стопанството и општествените служби.

Пораст на запосленоста се предвидува во сите стопански области, освен во индустријата. Бројот на запослените во индустријата се предвидува да остане на нивото од 1958 година, со тоа што запосленоста во тутунската индустрија ќе се намали, а во другата индустрија ќе се зголеми за околу 2.500 работници и службеници.

Предвидениот пораст на бројот на запослените во 1959 година обезбедува извршување на предвидениот пораст на материјалното производство и инвестициона дејност. За да се постигне предвидениот пораст на продуктивноста нужно е да се преземат мерки запосленоста да се движи во рамките на предвидениот ниво со овој план.

Предвидениот ниво на запосленоста во стопанските дејности обезбедува нормално функционирање на општествените служби.

3. Подигањето продуктивноста на трудот е една од основните задачи на економската политика во 1959 година.

Достигнатиот ниво на развитокот на основните фондови, техничката опременост на трудот, зголемените средства на стопанските организации, подобрените услови за работа, подобрената квалификациона структура на запослените, новите мерки во платниот систем, што ќе се спроведуваат во 1959 година, овозможуваат да се оди побрзо во зголемувањето продуктивноста на трудот.

Продуктивноста на трудот во социјалистичкиот сектор на стопанството се предвидува да порасне за 7,5%.

Најголем пораст на продуктивноста се предвидува во индустријата, околу 9%.

Општествените органи и органите на трудбеничкото самоуправање треба да преземат мерки за усовршување системот на наградувањето и организацијата на работата, со цел да се зголеми продуктивноста на трудот. Средствата на стопанските организации треба предимно да се користат за изведување на оние рационализации и за отстранување на тесните грла во производството, што ќе овозможи подигање продуктивноста на трудот.

Глава VIII

ПОМОШ ЗА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК НА ЗАОСТАНАТИТЕ ОКОЛИИ

1. За забрзување на стопанскиот развој на Кумановска и Охридска околина, во согласност со одредбите на Општествениот план за стопанскиот развој за периодот 1957/61 година, во 1959 година се предвидуваат наменски инвестиции, и тоа:

Во Кумановска околина	1.087
Во Охридска околина	1.253

2. Предвидените средства ќе се употребат за продолжување на градбата и за започнување на нови објекти во областа на индустријата, земјоделството, сообраќајот и трговијата и угостителството.

3. Републичките органи ќе укажат помош во остварувањето на програмата за стопанскиот развој на заостанатите Кумановска и Охридска околина.

ДЕЛ ТРЕТИ

РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ

Глава IX

ИНДУСТРИЈА

1. Во 1959 година се предвидува натамошен пораст на индустриското производство.

Порастот на индустриското производство треба да биде постигнат преку позасилено користење на капацитетите, поголеми продуктивност на трудот и ефектуирање на досега вложените инвестиции за изградба на нови објекти и реконструкции.

Во 1959 година треба да се пуштат во работа капацитетите за производство на шпер-плочи и плочи од иверки во Дрвниот комбинат — Кавадарци, Фабриката за шеќер во Битола, рудникот и сепарацијата на антимон во Лојане и хидроцентралите Равен и Врбен од Мавровскиот хидро-енергетски систем.

Предвидената поголема потрошувачка, поголемиот извоз, подобрата снабденост со сировини и достигнатата уходеност на производството при новите објекти, ќе го овозможи предвидениот пораст на индустриското производство.

Остварувањето на предвидениот пораст на индустриското производство во 1959 година треба да биде усмерено со понатамошно усовршување на организацијата на работата, усвојување на технолошките процеси, специјализација на производството и кооперирање со други стопански организации.

2. Врз предните претпоставки физичкиот обем*) на производството во 1959 година се оценува дека ќе биде поголем за 9% во однос на 1958 година, односно 32% во однос на 1957 година.

Динамиката на порастот во 1959 година, е помала од достигнатата во 1958 година поради предвиденото помало производство на ферментиран тун за 32% во однос на 1958 година. Порастот во другата индустрија изнесува 16%.

По обем предвидениот пораст од 16% се постига, главно, преку зголемување производството на електрична енергија, индустријата на неметали, металната, текстилната и прехранбената индустрија.

3. Движење на производството по индустриски гранки:

Индекси на индустриското производство

	1959/1958	1959/1957
111 — Електростопанство	112	151
112 — Производство на јаглен	100	100
114 — Црна металургија	187	285
115 — Обоена металургија	106	115
116 — Неметали	127	153
117 — Метална индустрија	113	139
119 — Електро индустрија	190	370
120 — Хемиска индустрија	104	102
121 — Градежна индустрија	114	141
122 — Дрвна индустрија	129	148
123 — Индустрија за хартија	122	214
124 — Текстилна индустрија	113	126
125 — Кожарска индустрија	112	123
127 — Прехранбена индустрија	132	149
128 — Графичка индустрија	106	121
129 — Тутунова индустрија	68	108

Во сите индустриски гранки се предвидува зголемен обем на производството, освен кај јагленот кое што останува на нивото од 1958 година и во тутуновата индустрија каде што се предвидува намалено производство поради пониските приноси на тутунот во 1958 година.

4. Во 1959 година, по електроенергетскиот биланс, предвидено е потрошувачката на електрична енергија да порасне во просек за 12%. Потрошувачката на електрична енергија кај специјалните потрошувачи се предвидува да порасне за 12%, кај останатите индустриски претпријатија за 11% и кај домаќинствата за 23%. Ваквата потрошувачка на електрична енергија ќе биде подмирена од постојните хидро и термо-централи.

5. Во областа на инвестиционата изградба на индустријата предвидено е довршување на објектите што се во градба и позасилено инвестирање за изградба на новите индустриски капацитети, според насоките на Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1957 — 1961 година.

Од гарантираните инвестиции за нови заеми предвидени се 4,2 милијарди динари.

*) Индексите се пресметани во Заводот за стопанско планирање на Народна Република Македонија. Индексите се заокружени. 1958 година е процена.

Од овие средства ќе бидат финансирани изградбата на далекуводи и градската електрична мрежа, подготвувањето и започнувањето со градбата на објектите за производство на железна руда, реконструкцијата на фабриката за стакло, амбалажа, металната галантерија, ацетиленската индустрија, електрохемискиот комбинат, хартија, кожи, чевли, гумена маса, квасец, градежен материјал, објекти од прехранбената индустрија и друго.

Освен тоа се предвидуваат нови вложувања за реконструкција во индустријата и понатамошни истражувања и испитувања во рударството.

Глава X ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Врз база на досегашните инвестициони вложувања, преземените други мерки за унапредување на земјоделското производство, како и предвидените инвестициони вложувања, мерките и структурните измени во 1959 год., земјоделското производство се цени дека ќе биде повисоко за 24,3% во однос на 1958 година, а за 3,2% во однос на 1957 година. По одделни гранки се очекува следното движење на производството:

	1959	1959	1959
	1952—56	1957	1958
Вкупно:	154,7	103,2	124,3
Поледелство	167,8	99,2	128,0
Овоштарство	157,5	139,4	121,5
Лозарство	211,4	151,4	122,6
Сточарство	113,6	107,1	123,1
Рибарство	117,3	105,0	103,1
Преработка	137,9	103,6	114,2
Споредни дејности	126,6	97,8	93,9

Во однос на просекот 1952—56 година се предвидува осетен пораст на производството во поледелството, лозарството и преработката на земјоделски производи.

За остварување на земјоделското производство се предвидува понатамошно пошироко применување на агротехничките и зоотехничките мерки, зголемување на сеидбената површина и површините под лозја и овошни градини, зголемување бројот и продуктивноста на добитокот во социјалистичките земјоделски стопанства и земјоделски задруги, зголемување на вложувањата во земјоделството, натамошното зајакнување на земјоделските задруги и воведување на современи технолошки методи во крупните земјоделски стопанства и задруги, како и проширена примена на системот за наградување по единица производ и др.

Покрај тоа се предвидува поголемо ангажирање на земјоделската служба во спроведувањето на мерките за модернизација на земјоделското производство, создавање на поголем број стручни кадри и подобрување организацијата на работата во земјоделските организации.

1. Вкупните бруто вложувања на општествените средства се оценува дека ќе изнесуваат 8,2 милијарди динари, што во однос на оцената на извршувањето во 1958 година претставува 36,7% повеќе.

За продолжување на изградбата на хидромелиорационите системи за наводнување и одводнување,

уредување на пороиите и регулации и изградба на топли леи се предвидуваат гарантирани инвестиции од 3,7 милијарди динари. Од овие средства ќе се продолжи финансирањето на мелиоративните објекти — Пелагонија, Брегалница, Струмишко Поле, Тиквешко Поле, Струшко Поле и Скопско Поле — кои се предвидени со Законот за финансирање на мелиорационите работи во Народна Република Македонија.

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, инвестиционите фондови на народните одбори и сопствените средства на земјоделските организации се насочуваат кон набавка на механизација, квалитетен добиток, за изградба на помали мелиоративни објекти, за подигање на нови насади и поставување шпалерна конструкција на плантажните лозја, за изградба на помали објекти, за преработка во земјоделските стопанства и задружните економии, за изградба на стопански објекти, за агромелиорации и друго.

Средствата на Републичкиот фонд и околиците фондови за унапредување на земјоделството ќе се употребат за стимулирање на важните мерки, како што се: производство на квалитетно семе, вршење опити за добивање високи приноси на некои поважни култури, создавање на матични стада од мерино овци, вештачко осеменување на крави, изградба на поодделни објекти во земјоделските служби и друго.

Средствата на Републичкиот фонд за уредување на водите ќе се употребат за учество во финансирањето за уредување на пороиите во подрачјата на приоритетните мелиоративни објекти, а по Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија, потоа за уредување на порои надвор од овие подрачја, како и за студии и истражувања во областа на водостопанството.

2. Зголемувањето на приносите е основна и битна задача во земјоделското производство. За таа цел треба да се преземат следните поважни мерки:

а) употребата на вештачките ѓубриња да се зголеми од 27.000 т. во 1957/58 година на 59.000 во 1958/59 година. Притоа односот помеѓу азотните, фосфорните и калиевите ѓубриња треба да се подобри;

б) да се зголеми производството на квалитетни семиња;

в) површината под високоприносни (италијански) сорти пшеница да се зголеми од 8.940 ха во 1958 година на 20.000 ха во 1959 година, а површината под хибридна пченка од 5.540 ха на 12.000 ха;

г) да се продолжи со набавката на земјоделски машини. Се проценува дека ќе се набават 500 трактори, 60 комбајни и други земјоделски машини, при што основната ориентација треба да биде создавање на комплексна механизација;

д) да се овозможи наводнување на нови површини од околу 6.000 ха;

е) знатно да се прошири површината на преткултури, меѓукултури и втори култури, а особено на површините што се наводнуваат;

ж) да се прошири калцификацијата на почвите со што ќе се подобри нивната плодност.

3. За унапредување на овоштарството и лозарството треба да се преземат и следните мерки:

а) зголемување на производството на садници, а нарочно од костилкаво, јаткасто и јагодесто овошје.

Зголемување површините под прпришта. Ориентацијата на производството на лозни калеми треба да биде кон поголема застапеност на столните сорти;

б) да се продолжи и прошири асанацијата на овошните градини, нарочно во овоштарските реони;

в) да се зголеми примената на современа агротехника во овоштарството и лозарството, а нарочно употребата на зелено и вештачко ѓубре и заштита од болести и штетници;

г) да се преземат мерки за масовно прекалемување на диви овошки.

4. За унапредување на сточарството, а нарочно за зголемување производството на млеко и волна, треба да се преземат следните мерки:

а) да се зголеми производството на нивски крмни култури, особено на преткултури, меѓукултури и втори култури и да се прошири мелиорацијата на пасиштата, со цел да се подобри исхраната на добитокот;

б) да се зголеми бројот на продуктивниот добиток, особено во земјоделските стопанства и задруги. Посебни напори да се вложат за покачување бројот на кравите;

в) во спроведувањето на меринизацијата на овците и вештачкото осеменување на кравите во 1959 година да се настапи посистемно и поорганизирано.

Се предвидува меринизација на 600.000 овци и вештачко осеменување на 15.000 крави;

г) да се зголеми набавката на високопродуктивни крави, на 3.000 грла, со цел да се подобри снабдувањето на градовите со млеко и млечни производи и да се продолжи набавката на мерино овци за оформување на матични стада за производство на расни мерино овни;

д) да се спроведат во поголем обем и други мерки, како што се: лиценцирање на машкиот расплоден добиток, заштита на добитокот од болести и штетници, уматичување и друго.

5. За решавање на конкретните задачи предвидени со планот потребна е мобилизација на сите сили во областа на земјоделството, особено на силите и резервите во крупните земјоделски стопанства и задругите.

Земјоделските задруги, деловните сојузи и земјоделските организации во своите акциони програми треба да ги разработат задачите што ги предвидува планот и да преземат мерки за нивното извршување. Остварувањето на планот е можно преку зголемување на производството на социјалистичкиот сектор, преку обезбедување на кооперирањето со индивидуалните производители на широк фронт и во различни форми. Во кооперирањето потребно е да се ангажираат не само земјоделските задруги, туку и земјоделските стопанства и други земјоделски организации, кои, исто така, имаат можности за тоа. Предвидените вложувања во основни и обртни средства ќе придонесат за натамошен развој на

овие организации и ќе создадат услови за проширување на нивната активност во смисла на унапредување на производството, проширување на односите со индивидуалните производители, подобро користење на средствата итн. Кон тоа ќе придонесе и неке здобиеното досегашно искуство на тоа поле

Глава XI

ШУМАРСТВО

1. Во текот на 1959 година се предвидува проширување обемот на работите во обновата на шумите и јакнењето на активниот дел на шумскиот фонд преку позголемување на инвестициите, поефтинување на пошумувањето и воведување на механизација.

Се предвидува проширување на пошумувањето со приоритет на брзорасните и економски повредносните дрвесни видови.

Се проширува мелиорацијата на деградираните шуми со примена на ресуреkциони сечи, интродукција и забрана на паша.

За јакнењето на активниот дел на постојниот шумски фонд се предвидува:

донесување на иглолисни дрвесни видови во лисјарите, а нарочно ела и смрча;

проширување на работите за утврдување на положбата на шумскиот фонд со изработка на шумско-уредувачки елаборати.

Финансирањето на работите за јакнење на активниот дел на шумскиот фонд за 1959 година ќе се врши од Републичкиот фонд за унапредување на шумарството, за која цел се издвојуваат посебни средства.

Се предвидува позголемување на инвестиционите вложувања, со кои треба да се постигне:

проширување градбата на комуникационата мрежа и подобрување квалитетот на веќе изградената мрежа во недоотворените шуми и градба на комуникации во неотворените шуми;

проширување градбата на шумско-чуварските и ловните згради;

проширување обемот на пошумувањето на голините, и подигнување и огледување на полезащитните шумски појаси;

за унапредување на ловното стопанство ќе се продолжи со безбедувањето на постојните ловишта.

2. Во склад со подобрената комуникациона мрежа и отворањето на нови шумски комплекси се предвидува проширување обемот на сечата во вистина на 680.000 м³ во општествените шуми.

3. Во 1959 година се предвидува знатно јакнење на стопанската активност на шумските стопанства, со проширување режиската експлоатација на шумите и поинтензивно користење на главните и споредните шумски производи.

4. Остварување на задачите за пошумувањето претставува максимална мобилизација на сите сили: на шумските организации, народните одбори, општествено-политичките организации и други.

Глава XII ГРАДЕЖНИШТВО

1. Сообразно со предвидениот обем и структурата на инвестиционите вложувања, во 1959 година се цени дека обемот на градежните работи ќе изнесува:

	Во милијарди динари		
	1958	1959	Индекс 1959/1958
Вкупно:	16,1	17,9	111,2
Во тоа:			
Општествен сектор	14,3	16,0	112,0

Од предвидените градежни работи во општествениот сектор на стопанството отпаѓа: на високоградба 9,5 милијарди, нискоградба 2,7 и хидроградба 3,5 милијарди динари.

2. За извршување на се поголемиот обем на градежните работи и за унапредување на градежништвото воопшто се предвидува, во 1959 година, да се вложат околу 800 милиони динари бруто инвестиции. Со тоа во 1959 година ќе се зголеми коефициентот на механизација на 0,21%.

3. Со оглед на застапеноста на механизацијата во одделни градежни претпријатија и големиот обем на специфични градежни работи што ќе се изведуваат во 1959 година, се налага потребата за здружување и кооперирање на градежните претпријатија во користењето на механизацијата, со што ќе се придонесе за подобро искористување на градежната механизација и поефикасно изведување на работите.

4. Техничката документација претставува основен и главен проблем за благовремено и наполно остварување на градежните работи. Поради тоа потребно е да се зајакнат напорите за поквалитетно и побрзо изготвување на нужната техничка документација за предвидената инвестициона изградба.

При приготвувањето на техничката документација потребно е посмело да се оди на применување на нови методи на градење, употреба на монтажни елементи и друго.

5. Со предвиденото зголемување на механизацијата и преземените мерки за подобрување на организацијата за изведување на работите, се очекува понатамошен пораст на продуктивноста на трудот во градежништвото.

6. Градежните претпријатија треба да се ориентираат кон специјализација за изведување на одделни видови градба.

7. За натамошно унапредување на градежништвото потребно е постојните установи и организации поцелосно да ги проучуваат проблемите на градежништвото и врз основа на здобиените искуства да преземаат мерки за воведување на современи методи на градење.

Глава XIII СООБРАКАЈ

1. Сообраќајните услуги по обем се предвидува да се зголемат во 1959 година за 8% во однос на очекуваната реализација за 1958 година.

Движењето на сообраќајните услуги по видови на превозите и по гранки, во споредба со претходните години, се оценува како што следува:

	1958	1959	1959
	1957	1958	1957
Превоз на патници	118,0	108,6	128,2
Превоз на стоки	109,5	106,5	116,5
Поштенски услуги	112,5	111,0	125,0
Во тоа по сообраќајни гранки:			
Железнички	111,5	117,2	119,5
Поштенски	112,5	111,0	125,0
Друмски	127,8	109,5	140,9
Вкупно:	113,5	108,0	122,5

Порастот на сообраќајните услуги по видови на превози и по гранки е во склад со динамичниот пораст на побарувачката за такви услуги, како и со можностите на сообраќајните капацитети.

Поосетен пораст на превозни услуги се очекува во друмскиот сообраќај, со што во поголема мера се обезбедува поредовно извршување на превозните услуги, за оддалечените населени места и производни единици од железничката мрежа.

2. Понатамошниот развиток на сообраќајот ќе се постигне со пообемна обнова, реконструкција и проширување на сообраќајните капацитети, со набавка на нови, современи, попродуктивни и поекономични средства.

За постигање на оваа цел ќе се користат сопствените фондови на претпријатијата, дел од средствата на централните инвестициони фондови на железничкиот и поштенскиот сообраќај, како и средства од општествените инвестициони фондови.

3. Во 1959 година се предвидува пообемна изградба, реконструкција и модернизација на основната патна мрежа на територијата на Народна Република Македонија. За оваа цел се предвидени општествени инвестиции во износ од 2.500 милиони динари.

Овие средства ќе се употребат за изградба на дел од патот: Скопје—Гевгелија, Струмица—Штип—Титов Велес и Битола—Охрид, како и за изградба на армирано бетонски мостови.

Глава XIV ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

1. Предвидениот развој на стопанството којшто ќе доведе до понатамошно зголемување на куповните и стоконите фондови овозможува во 1959 година да се зголеми обемот на стоконитиот промет во сите гранки на трговијата. Се оценува дека прометот во трговијата на мало ќе се зголеми за 11,7%, а во трговијата на големо за 7%.

Во трговијата и понатаму треба да се преземаат мерки за зголемување на директната поврзаност во прометот помеѓу трговијата на мало и производството.

2. За подобрување на снабдувањето на населението, нарочно со земјоделски производи, во текот на 1959 година треба да се продолжи со спроведувањето на мерките за средување на односите на пазарот и подобрување на организацијата за поупешно функционирање на трговската мрежа.

3. Проширувањето на трговската мрежа и нејзиното техничко опремување ќе придонесе да се подобри услужувањето на населението, нарочно во големите градови. За остварување на ова ќе треба во 1959 година, да се зголемат инвестиционите вложувања, особено од средствата на народните одбори и стопанските организации.

За средувачето на пазарот со земјоделски производи во знатна мера ќе придонесе понатамошната изградба на магацини, силоси и др., како и проширувањето на трговската мрежа на мало, која треба да се развие во поширока мера.

За унапредувањето на пазарот со индустриски стоки во 1959 година треба да се посвети поголемо внимание, нарочно на проширувањето мрежата на продавници и магацинскиот простор.

Во 1959 година ќе треба поефикасно да се користи можноста за концентрација на средствата со кои располагаат стопанските организации и тие да се вложуваат во оние објекти за кои се чувствува најголема потреба.

За проширување на трговската мрежа на мало се предвидени и средства во Републичкиот инвестиционен фонд.

4. Во 1959 година се предвидува зголемување на извозот за 15,0%. Извозот на индустриски производи, особено на оние од повисок степен на преработка и понатаму треба побрзо да се развива. Извозот на индустриски производи се зголемува во 1959 година за 31,5%.

5. Зголемената стопанска активност, порастот на личната потрошувачка и мерките за понатамошно подобрување на животниот стандард на населението во 1959 година овозможува прометот во угостителството да се зголеми за 10,4% во споредба со 1958 година.

Во 1959 година ќе се продолжи со инвестирањето во угостителството и туризмот, за да се зголемат капацитетите во оваа стопанска гранка. Средствата за инвестирање ќе се употребат во изградба на хотели, ресторани за општествена исхрана, реконструкции и модернизација на постојните угостителски и туристички објекти, како и за набавка на опрема.

Покрај тоа, треба да постои и поголема ориентација, квалитетот на услугите во угостителството да се подобри и при поповолни цени да се прошири кругот на потрошувачките во користењето на исхраната во угостителството.

6. Зголемените капацитети во угостителството и туристичките објекти, како и подобрувањето на превозните и други услуги, создаваат услови туристичкиот промет на домашните и странските туристи во 1959 година да се зголеми.

Во 1959 година се предвидува општествените и стопанските организации, со своите средства, организирано да пристапат кон проширување на мрежата на леките објекти за одмор на работните дуге и младината. За развивање на овој вид на туризмот и овозможување пошироко користење на годишниот одмор на трудбениците и младината се предвидуваат и посебни средства од страна на заедницата.

За подобрување на условите за престој на туристите се предвидува во 1959 година да се при-

стапи кон изградба на модернизација на поважните комунални објекти во главните туристички центри.

Глава XV ЗАНАЕТЧИСТВО

1. Во 1959 година се предвидува зголемување на занаетчиското производство и услугите за 8% во однос на 1958 година.

Индекс на предвидениот

	пораств	1958	Структура	1959
	1959/58	1958		1959
Вкупно занаетчиство	108	100		100
Општествен сектор	111	62		64
Приватен сектор	103	38		36

2. За остварување на предвиденото движење на производството и услугите треба да придонесе:

подобрување на техничката опременост на постојните занаетчиски претпријатија, како и отворањето на нови услужни работилници и сервиси;

зголемувањето на продуктивноста на трудот;

подобрувањето на квалификационата структура на работната сила.

3. За подобро обезбедување на занаетчиските претпријатија со нужните материјални делови потребно е да се подобри организацијата на снабдувањето.

4. За подобрување на техничката опременост на постојните претпријатија, опремување и сместување на новите услужни капацитети во општествениот сектор се предвидуваат бруто инвестиционите вложувања во висина од 360 милиони динари.

5. Народните одбори на општините, во соработка со занаетчиските комори, треба да ги извршат нужните подготовки за формирање на нови услужни претпријатија и сервиси, придржувајќи се притоа за основните насоки на инвестиционата политика во оваа стопанска област.

6. Посебно внимание треба да му се посвети на формирањето на услужни сервиси при станбените заедници за одржување на станбените згради и домашните електроуреди, како и за вршење на останатите услуги за домаќинствата.

За успешната реализација на поставениот план потребно е да му се посвети поголемо внимание на приливот на стручните кадри и учениците во дефицитарните струки и доделувањето на нужните средства за нивното стручно оспособување.

ДЕЛ ЧЕТВРТИ РЕЖИМОТ НА ФОНДОВИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

Глава XVI

ДАНОК НА ПРОМЕТ И РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1. Данокот на промет од вино и ракија, освен данокот на промет во угостителството и трговијата на мало, што според постојните сојузни прописи и припаѓа на Републиката, им се отстапува на околините во висина од 90%.

2. Данокот на промет што го плаќаат производителите на тутун е приход на буџетите на општините.

Со општествените планови на околиите ќе се определи учеството на буџетите на околиите во овој приход на буџетите на општините.

Глава XVII

ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД

Во делот на придонесот за буџетите од личниот доход на работниците и службениците, што престанува по одбитокот на учеството на сојузниот буџет и пропишаното минимално учество на општинските буџети, Републиката учествува со 44%.

Глава XVIII

РАСПОДЕЛБА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД

1. Од вкупниот износ на данокот на доход од земјоделството ќе се уплатува 6% во корист на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството и 12% во корист на инвестиционите фондови на околиите.

2. Делот од данокот на доход од земјоделството што престанува по издвојувањето на делот на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството и околискиот инвестиционен фонд, се распределува:

- 10% на Републичкиот буџет;
- 90% на буџетите на околиите.

3. Данокот на доход од самостојни занимања и имоти се распределува:

- 10% на Републичкиот буџет;
- 90% на буџетите на околиите.

Глава XIX

ОПШТИНСКИ ПРИРЕЗ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Од вкупниот износ на општинскиот прирез на приходите од земјоделството ќе се уплатува најмалку 15% во корист на инвестициониот фонд на општината.

До донесувањето на републички закон за општинскиот прирез на приходите од земјоделството, Извршниот совет може да донесува прописи за максималните стопи на општинскиот прирез.

Глава XX

ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во делот на придонесот од доходот на стопанските организации што според постојните прописи им припаѓа на Републиката и народните одбори, Републиката не учествува.

Глава XXI

КОНТИНГИТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

1. Максималната сеча во 1959 година на територијата на Народна Република Македонија се утврдува на 680.000 кубни метра груба дрвна маса.

2. Се овластува Извршниот совет да ја пропише максималната сеча по одделни реони и шумски стопанства.

Глава XXII

ФОНДОВИ

1.

Републички инвестиционен фонд

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд се формираат:

а) од приходите кои, по Сојузните прописи за општествените инвестициони фондови и други прописи, му припаѓаат на Републичкиот инвестиционен фонд;

б) од ануитетите по заемите од Општиот инвестиционен фонд;

в) од отплатите по заемите дадени од Републичкиот инвестиционен фонд;

г) од дотација на Општиот инвестиционен фонд

д) од останати и непредвидени приходи, казни и слично.

2. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе се употребат за инвестиции во основни средства во поодделните области во стопанството, а најповеќе до следните износи:

а) во областа на индустријата и рударството до 1.855,0 милиони динари;

б) во земјоделието од 1000,0 милиони динари;

в) во шумарството за дотација на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството до 450,0 милиони динари;

г) во сообраќајот до 1.200,0 милиони динари;

д) во трговијата и угостителството до 600,0 милиони динари;

е) во занаетчиството до 150,0 милиони динари.

3. Предвидените средства од претходната точка, Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ ќе ги употреби:

а) за извршување на обврските по порано склучените договори за заеми;

б) за одобрување на нови заеми за реконструкции и изградба на нови објекти. Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ ќе дава заеми првенствено за оние објекти, кои се во согласност и обезбедуваат извршување на задачите поставени со Сојузниот и Републичкиот општествен план за стопанскиот развој во периодот 1957—1961 година.

4. Од средствата на дотацијата од Општиот инвестиционен фонд Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ ќе издвои за финансирање на изградбата на определените објекти во следните области:

а) во индустријата и рударството 530 мил. дин.

б) во шумарството 450 мил. дин.

в) во сообраќајот 1.000 мил. дин.

г) во трговијата и угостителството 300 мил. дин.

Средствата издвоени за шумарството и сообраќајот, Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ ќе ги одобрува без обврска за враќање.

Се овластува Извршниот совет да даде подробна намена и распределба на средствата од оваа точка.

5. Од средствата на овој фонд во рамките на предвидените средства за индустријата и рударството, Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ посебно ќе издвои средства на-

менети за изградба на наменски објекти во Кумановска и Охридска околија, и тоа најповеќе до:

- а) во Кумановска околија 300,0 мил. дин.
- б) во Охридска околија 350,0 мил. дин.

Се овластува Извршниот совет да ја утврди намената на овие средства по предлог на народните одбори на Кумановска и Охридска околија.

6. Од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, Југословенската инвестициона банка -- Централна за НРМ ќе издвои средства во износ најмногу до 750,0 милиони динари за давање заеми за фондот на обртни средства на стопанските организации на кои им дала инвестиционен заем за основни средства.

7. Останатите средства претставуваат резерва на Републичкиот инвестиционен фонд. Се овластува Извршниот совет да може, според потребите, да ја распределува оваа резерва.

8. Се овластува Извршниот совет да ги промишле условите и начинот на доделување на кредитите.

2.

Републички фонд за кредитирање на станбената изградба

1. Средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба се формираат спрема постојните прописи.

2. Републиката учествува во приходите на општинските фондови за кредитирање на станбената изградба од придонесот за станбена изградба со 15%.

3.

Републички фонд за унапредување на земјоделството

1. Од данокот на доход од земјоделството се издвојува 6% во корист на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството.

2. Средствата на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството ќе се употребат спрема постојните прописи.

4.

Фондови за унапредување на шумарството

1. Средствата на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството ќе се формираат од дотацијата на Републичкиот инвестиционен фонд и буџетот.

2. Средствата на овој фонд ќе се употребат спрема постојните прописи.

3. Шумските стопанства од цената на дрвата на корен и од приходите од споредните дејности плаќаат придонес на околските фондови за унапредување на шумарството по следните норми:

- Скопска, Тетовска, Кумановска и Битолска околија 20%
- Охридска 25%
- Титоввелешка и Штипска околија 40%

4. Во 1959 година Републиката не учествува во околските фондови за унапредување на шумарството.

5.

Фондови за патишта

1. Средствата на фондовите за патишта се формираат од редовните и вонредните приходи според постојните прописи и од дотациите.

2. Средствата на фондовите за патишта ќе се употребуваат спрема постојните прописи.

3. Приходите на фондовите за патишта се распределуваат по одделни фондови и тоа:

	Фондови за патишта		
	Републ.	Окол.	Општ.
а) Данок на промет на транспортни услуги од приватни возила	70%	20%	10%
б) Државни такси на моторни возила	70%	20%	10%
в) Државни такси на запрежни возила	20%	40%	40%
г) Општински такси на возила	—	—	100%

д) Приходите од продадената трева, овошје и дрва од патното земјиште, ќе се уплатуваат во овој фонд за патишта, од кои се врши финансирање на одржувањето и реконструкцијата на тие патишта.

ѓ) Приходите од парични казни за повреда на сообраќајните прописи, прописите за јавните патишта и оштетите на патиштата, ќе се уплатуваат во фондот за патишта на онаа територијална единица чии органи ја донеле одлуката за казна.

6.

Републички фонд за испитувачки работи

1. Средствата на Републичкиот фонд за испитувачки работи се формираат од дотации на Републичкиот буџет и од приходите што се добиваат со продажба на рудата добиена при испитувачките работи.

2. Средствата на фондот ќе се употребат првенствено за испитувачки работи за рударски, геолошки, технолошки и научно-испитувачки работи во рударството, како и за изработување на геолошка карта.

7.

Републички фонд за уредување на водите

1. Средствата на Републичкиот фонд на уредување на водите ќе се формираат од дотации на Републичкиот буџет.

2. Средствата на овој фонд ќе се употребат според постојните прописи.

8.

Републички фонд за изградување на кадрите во стопанството

1. Средствата на Републичкиот фонд за изградување на кадрите во стопанството се формираат од придонесот на кадри и од дотации.

2. Средствата на овој фонд ќе се користат според постојните прописи.

Глава XXIII

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА

1. Во 1959 година Републиката ќе располага со средствата во износ од 15.559 милиони динари.

2. Средствата од претходниот оддел Републиката ќе ги обезбеди од следните извори:

	Во мил. дин.
а) учество во сојузниот данок на промет	6.400
б) данок на промет од вино и ракија	36
в) данок на промет од трансп. услуги	43
г) учество во придонесот од фондовите за заедничка потрошувачка	6
д) учество во придонесот од личниот доход на работниците и службениците	1.783
ѓ) данок на доход од сел. стопанство	222
е) данок на доход од самостојни занимања и имоти	54
ж) ануитети	3.600
з) буџетски приходи	147
и) дел од придонесот за станб. изградба	616
ј) такси за запрежни и моторни возила	99
к) дел од придонесот за кадри	101
л) дотација од Општиот инвест. фонд	2.230
љ) неутрошен дел од 6% буџетска резерва од 1958 година	292

Глава XXIV

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Средствата со кои ќе располага Републиката во 1959 година во висина од 15.659 милиони динари се распределуваат:

	Во мил. дин.
а) Републички инвестиционен фонд	5.400
б) Републички буџетски инвестиции	500
в) Општествени фондови	5.253
г) Републички фонд за кредитирање на станбена изградба	643
д) Фонд за унапредување на земјоделството	94
ѓ) Фонд за кадри	101
е) Републички фонд за патишта	492
ж) Дотации на фондот за унапредување на шумарството	495
з) Дотации на фондот за води и порои	150
и) Дотации на фондот за испитувачки работи	120
ј) Дотација на фондот за стипендии	22
к) Учество на околиите во сојузниот данок на промет	1.886
л) Помош на град Скопје	500

2. Учество на околиите во сојузниот данок на промет отстапен на Републиката изнесува:

Еџ мил. динари

Битолска околија	315
Кумановска околија	252
Охридска околија	630
Тетовска околија	271
Титоввелешка околија	74
Штипска околија	344

3. Намената на средствата од доделената помош на градот Скопје ја утврдува Народниот одбор на Скопска околија со претходна согласност на Извршниот совет.

Глава XXV

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Општествените планови на општините и околните треба да бидат во согласност со Сојузниот и

со овој Општествен план и преку структурата на вложувањата и мерките за развото на стопанството, општествениот стандард и личната потрошувачка на своето подрачје да придонесуваат за остварувањето на задачите и предвидувањата со Сојузниот и овој План.

Плановите на стопанските организации треба да бидат во согласност со целите и задачите на Сојузниот општествен план, овој План и плановите на околиите и општините. Поради тоа потребно е да се координира работата на стопанските организации преку соборите на производителите, стопанските комори, стручните здруженија, задружните и други организации.

2. Овој Општествен план влегува во сила од 1 јануари 1959 година.

4.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1959 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1959 година со Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1959 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 декември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 30 декември 1958 година.

У бр. 14

30 декември 1958 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1959 ГОДИНА

Член 1

Буџетот на Народна Република Македонија (Републичкиот буџет) за 1959 година со одделните прилози содржи:

I. Републички буџет:

	Динари
со приходите од — — — — —	8,826.000.000
со расходите од — — — — —	8,826.000.000

II. Пресметки на установите со самостојно финансирање:

	Динари
со приходите од — — — — —	2,799.794.000
со расходите од — — — — —	3,247.856.000
со вишок на расходите од — — — — —	448.062.000

III. Пресметки на републичките буџетски фондови:

	Динари
со приходите од — — — — —	782.515.000
со расходите од — — — — —	1.469.515.000
со вишок на расходите од — —	687.000.000

Член 2

Вишоците на расходите над приходите по претсметките на установите со самостојно финансирање во вкупен износ од динари 448.062.000 — и по претсметките на буџетските фондови во вкупен износ со динари 687.000.000. — се покриваат со дотации од Републичкиот буџет.

Член 3

Се овластува Извршниот совет во случај на нерамномерен прилив на приходи во однос на извршувањето на расходите да може да склучи заем до износ од 1.000.000.000 динари.

Член 4

Извршниот совет во смисла на член 5 и 7 во врска со член 8 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање, ќе ја одреди скалата според која установите со самостојно финансирање ќе го внесат во своите фондови вишокот на сопствените приходи над планираните, што во текот на 1959 година ќе ги остварат со успешно органи-

зирано извршување на задачите по одобрените претсметки за 1959 година.

Член 5

Нераспределените средства по претсметките на буџетските фондови можат да се користат само со претходна согласност на Државниот секретар за работи на финансите.

Член 6

Средствата што надлежните заводи за социјално осигурување ги враќаат во полза на поодделни позиции во личните расходи по претсметките на републичките органи и установи по членовите 24, 26 и 29 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, не можат да се користат без претходна согласност на Државниот секретар за работи на финансите.

Член 7

На товар на партиите на функционалните расходи по претсметките на републичките органи и установи не можат да се вратат расходи за кои во претсметките постојат соодветни позиции во личните и оперативните расходи.

Член 8

Нови назначувања кај републичките органи и установи, доколку за таа цел нема во претсметките предвидени финансиски средства, можат да се вратат само со претходна согласност на Извршниот совет.

ПРЕГЛЕД
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1959 ГОД

П Р И Х О Д И	Износ	Р А С Х О Д И	Износ
I. Приходи од општественото стопанство и приходи од населението:		I. Расходи на републичките органи и установи:	
— Дел од придонесот на буџетите од личниот доход на работниците и службениците во општественото стопанство	1.004.900.000	— лични и материјални расходи	3.907.200.000
— Дел од придонесот на буџетите од личниот доход на работниците и службениците во општественото стопанство	758.100.000	II Илинденски пензии:	63.500.000
— Дел од придонесот од фондовите за заедничка потрошувачка	6.000.000	III. Дотации:	
— Дел од данокот на промет на вино и ракија	36.000.000	— на установите со самостојно финансирање	448.062.000
— Дел од данокот на доход од земјоделството	128.000.000	— на општествените организации	200.000.000
— Дел од данокот на доход од самостојни занимања и имоти	54.000.000	— на фондовите	687.000.000
		— на околиците	2.386.000.000
II. Приходи од републичките органи и установи:		IV. Нестопански инвестиции:	500.000.000
— Републички органи и установи	99.383.000	V. Обврски по буџетот и буџетска резерва:	634.238.000
III Останати приходи:			
— Приходи од казни	500.000		
— Повраќај на буџетските средства од претходните години	30.000.000		
— Разни непредвидени приходи	17.117.000		
IV. Средства 6% буџетската резерва од 1958 година:			
— Пренесено 6% резерва од 1958 година	292.000.000		
V. Дотација за урамнотежување на буџетот:			
— Учество во сојузниот данок на промет	6.400.000.000		
Вкупно приходи:	8.826.000.000	Вкупно расходи:	8.826.000.000

Преглед на приходите и расходите на установите со самостојно финансирање по Републичкиот буџет за 1959 година

Ред. број	НАЗИВ НА УСТАНОВАТА	Сопствени приходи	Расходи		Дотација		Се дотација
			Редовни расходи	Инвести- циони расходи	За покри- вање на вишокот на расходите	За науч- но истра- жувачка работа	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Народен театар — Скопје	9,100.000	158,703.000	—	149,603.000	—	149,603.000
2.	Радио Скопје — Скопје	214,000.000	216,000.000	8,000.000	10,000.000	—	10,000.000
3.	Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ — Скопје	2,800.000	16,917.000	—	14,117.000	—	14,117.000
4.	Завод за културно-просветен и на- ставен филм — Скопје	2.000.000	11,020.000	—	9,020.000	—	9,020.000
5.	Концертна дирекција — Скопје	4,200.000	6,540.000	—	2,340.000	—	2,340.000
	Се просветни:	232,100.000	409,180.000	8,000.000	185,080.000	—	185,080.000
6.	Завод за рехабилитација и корекција на говорот — Битољско	17,550.000	31,550.000	—	14,000.000	—	14,000.000
7.	Детски дом „Александар Ранковиќ“ — Валаново, Т. Велешко	29,360.000	32,360.000	—	3,000.000	—	3,000.000
8.	Детско одмаралиште „Охридско Езеро“ — Охрид	13,863.000	17,480.000	—	3,617.000	—	3,617.000
9.	Студентски дом „Стив Наумов“ — Скопје	50,756.000	58,470.000	—	7,714.000	—	7,714.000
10.	Управа на студентските мензи — Скопје	101,460.000	101,460.000	—	—	—	—
	Се социјални:	212,989.000	241,320.000	—	28,331.000	—	28,331.000
11.	Клиника за хирушки болести — Скопје	157,340.000	157,340.000	—	—	—	—
12.	Клиника за ортопедски болести — Скопје	38,040.000	38,040.000	—	—	—	—
13.	Клиника за интерни болести — Скопје	121,652.000	121,652.000	—	—	—	—
14.	Клиника за детски болести — Скопје	88,105.000	88,105.000	—	—	—	—
15.	Клиника за инфективни болести — Скопје	81,000.000	81,000.000	—	—	—	—
16.	Клиника за уво, нос и грло — Скопје	37,300.000	37,300.000	—	—	—	—
17.	Клиника за очни болести — Скопје	40,300.000	40,300.000	—	—	—	—
18.	Клиника за устни, забни и вилични болести — Скопје	12,400.000	12,400.000	—	—	—	—
19.	Клиника за гинекологија и акушер- ство — Скопје	118,500.000	118,500.000	—	—	—	—
20.	Клиника за кожни и венерични бо- лести — Скопје	34,900.000	34,900.000	—	—	—	—
21.	Клиника за нервни болести и психи- јатрија — Скопје	31,000.000	31,000.000	—	—	—	—
22.	Институт за туберкулоза — Скопје	71,000.000	79,000.000	—	8,000.000	—	8,000.000
23.	Радиолошки институт — Скопје . .	49,000.000	49,000.000	—	—	—	—
24.	Клиничка аптека — Скопје	99,500.000	99,500.000	—	—	—	—
25.	Клиничка кујна — Скопје	130,000.000	130,000.000	—	—	—	—
26.	Клиничка перална — Скопје	15,000.000	15,000.000	—	—	—	—
27.	Техничка служба на Медицинскиот факултет — Скопје	105,900.000	119,500.000	—	13,600.000	—	13,600.000
28.	Завод за медицинска рехабилита- ција — Скопје	35,800.000	35,800.000	—	—	—	—
29.	Централен завод за заштита на на- родно здравје — Скопје	19,000.000	83,445.000	—	64,445.000	—	64,445.000
30.	Завод за здравна заштита на мајки и деца — Скопје	5,000.000	18,700.000	—	13,700.000	—	13,700.000
31.	Завод за трансфузија на крв — Скопје	29,000.000	29,000.000	—	—	—	—
32.	Болница за невни и душевни боле- сти с. Бардовци — Скопско	73,400.000	73,400.000	—	—	—	—
33.	Болница за душевни болести — Д. Хисар	57,500.000	57,500.000	—	—	—	—
34.	Специјална болница за белодробна туберкулоза с. Јасеново Т. В. . . .	84,500.000	84,500.000	—	—	—	—
35.	Специјална болница за костно-зглоб- на ТБЦ — Охрид	49,500.000	49,500.000	—	—	—	—
36.	Поликлиника при Државниот секре- таријат за внатрешни работи — Скопје	20,750.000	20,750.000	—	—	—	—
	Се здравствени:	1.605,387.000	1.705,132.000	—	99,745.000	—	99,745.000

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Земјоделско-инспитателен институт — Скопје	101,500.000	91,000.000	10,500.000	—	—	—
38.	Институт за тутун — Прилеп . . .	116,100.000	101,100.000	15,000.000	—	—	—
39.	Ветеринарен институт — Скопје . .	2,100.000	9,486.000	—	7,386.000	—	7,386.000
40.	Завод за унапредување на лозарство и винарство — Скопје	57,900.000	54,900.000	3,000.000	—	—	—
41.	Завод за рибарство — Скопје . . .	2,000.000	12,340.000	—	10,340.000	—	10,340.000
42.	Завод за водостопанство — Скопје	15,000.000	15,000.000	—	—	—	—
43.	Завод за унапредување на сточарството — Скопје	47 000 000	50,800.000	3,000.000	6,800.000	—	6,800.000
44.	Завод за овоштарство — Скопје . .	15,600.000	23,340.000	—	7,740.000	—	7,740.000
45.	Земска ергела „11 октомври“ с. Гнеотино — Битолско	65,846.000	72,200.000	—	6,354.000	—	6,354.000
46.	Факултетско земјоделско стопанство с. Трубареве—Скопско	71,420.000	71,420.000	—	—	—	—
47.	Главна ветеринарна болница — Скопје	2,689.000	6,445.000	—	3,756.000	—	3,756.000
	Се земјоделски:	497,155.000	508,031.000	31,500.000	42,376 000	—	42,376.000
48.	Шумарски институт — Скопје . . .	29,500.000	29,500 000	—	—	—	—
49.	Завод за уредување на шумите — Скопје	19,750.000	19,750.000	—	—	—	—
50.	Факултетско шумско стопанство „Караорман“ с. Ново Село — Охридско	7,500.000	7,500.000	—	—	—	—
51.	Ловиште „Дојран“ с. Нов Дојран — Т. Велешко	260.000	2,120.000	—	1,860 000	—	1,860.000
	Се шумарски:	57,010.000	58,870.000	—	1,860.000	—	1,860.000
52.	Институт за студии и проектирање при Техничкиот факултет — Скопје	30,000.000	30,000.000	—	—	—	—
53.	Завод за урбанизам и станбено-комунална техника — Скопје	30,000.000	30,000.000	—	—	—	—
54.	Управа за згради во користење на Народното собрание и Извршниот совет — Скопје	9,650.000	53,000.000	—	43,350 000	—	43,350.000
55.	Сервис за транспортни услуги на републичките органи и установи — Скопје	10,968.000	32,446.000	—	21,478.000	—	21,478.000
56.	Одморалиште на Извршниот совет „Горица“ — Охрид	10,000.000	26,350.000	—	16,350.000	—	16,350.000
	Се комунални:	90,618.000	171,796.000	—	81,178.000	—	81,178.000
57.	Институт за научно истражување во индустријата Скопје	32,000.000	24,500.000	7,500.000	—	—	—
58.	Завод за геолошки истражувања — Скопје	50,290.000	50,290.000	—	—	—	—
59.	Завод за испитување на материјали при Техничкиот факултет — Скопје	6,800.000	6,800.000	—	—	—	—
60.	Завод за геомеханика при Техничкиот факултет — Скопје	3,500 000	3,500.000	—	—	—	—
61.	Завод за ревизија на послушањето на стопанските организации — Скопје	8,945.000	8,945.000	—	—	—	—
62.	Завод за продуктивност на трудот — Скопје	3,000.000	12,492.000	—	9,492.000	—	9,492.000
	Се останати:	104,535.000	109,527.000	7,500.000	9,492.000	—	9,492.000
	В К У П Н О:	2.799,794.000	3.200,856.000	47,000.000	448,062.000	—	448,062.000

Член 9

Со вишоците над одобрените со буџетот кредити по партијата лични расходи — плати и додатоци, што ќе се јават по одделните претсметки поради начинот на пресметувањето на платите, наредботелите можат да располагаат по претходна согласност на Државниот секретаријат за работи на финансиите

Член 10

Од сите приходи на Републичкиот буџет и на установите со самостојно финансирање, што ќе се

остварат во текот на 1959 година, ќе се одделува 6 отсто за посебна резерва на Буџетот на Народна Република Македонија.

За употребата на средствата на резервата од претходниот став одлучува Извршниот совет.

Член 11

Овој Закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

5.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1957 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за завршната сметка за извршување на Буџетот на Народна Република Македонија за 1957 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 декември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 30 декември 1958 година.

У бр. 15

30 декември 1958 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1957 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи по буџетот на Народна Република Македонија во буџетската 1957 година изнесуваат и тоа:

I — По Републичкиот буџет:

	Динари
приходите	7,761.321.993
расходите	7,708.893.188
вишок на приходите	52.428.805

II — По претсметките на установите со самостојно финансирање:

приходите	2,452.024.622
расходите	2,469.407.689

III — По претсметките на посебните републички буџетски фондови:

приходите	2,076.146.296
расходите	1,729.711.963

Член 2

Од вишокот на остварените приходи над извршените расходи по Републичкиот буџет во износ од 52.428.805 динари се внесуваат 10.485.761 дин. во Постојаниот републички резервен фонд, а 41.943.044 динари во Републичкиот буџет за 1958 година како приход.

Член 3

Завршните сметки за извршување на Републичкиот буџет за 1957 година, заедно со завршните сметки на установите со самостојно финансирање и

завршните сметки на посебните републички фондови од точка II и III од член 1 од овој Закон е составен дел на овој Закон.

Член 4

Се одобрува Завршната сметка за извршување на Буџетот на Народна Република Македонија за 1957 година согласно одредбите од член 106 став 2 од Основниот закон за буџетите.

Член 5

Овој Закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

6.

На основа на член 21 став 1 точка 5 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Шестата седница на Републичкиот собор одржана на 30 декември 1958 година и на Шестата седница на Соборот на производителите одржана 30 декември 1958 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ТОЧКА 3 ОД ГЛАВА XXIII ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1958 ГОДИНА

1. Во глава XXIII од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1958 година, точка 3 се менува и гласи:

„Учеството на околиците во Сојузниот данок на промет отстапен на Републиката изнесува:

	Во милиони динари
— Битолска околија	298
— Кумановска околија	249
— Охридска околија	502
— Тетовска околија	231
— Титоввелешка околија	23
— Штипска околија	305

2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Број 39

30 декември 1958 година

Скопје

Претседател

на Народното собрание,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател

на Соборот

на производителите,
Борко Темелкевски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.